



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 24 декември 1976
Скопје
Број 43 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

410.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен весник на СРМ“ бр. 24/75, 35/76 и 38/76), во точката 2, алинеја втора, износот „17,60“ се заменува со износот „20,24“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3046/2
15 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

411.

Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НЕМА ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ВО 1976 ГОДИНА

1. Се пренесуваат во девизната резерва девизите утврдени за стоковни плаќања што одделни корисници нема да ги искористат во 1976 година и тоа:

1) Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика	1.000.000	дин.
2) Републичкиот хидрометеоролошки завод — Скопје	1.000.000	„
3) Радио-телевизија — Скопје	1.500.000	„
4) Народната банка на Македонија	1.000.000	„

Вкупно: 4.500.000 дин.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2929/1
8 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

412.

Врз основа на член 4 од Законот за Републичкиот буџет за 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 46/75 и 36/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделуваат 1.000.000 динари на Собранието на општината Вина, за покривање на неосвоените приходи поради штетите настанати од елементарни непогоди во 1976 година.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска за враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2952/1
8 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

413.

Врз основа на член 69 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА

I
Во Републичкиот буџет за 1976 година се врши изменување на распоредот на средствата за посебни намени и тоа:

1. Се намалуваат износите на следниве посебни намени:

1) Во раздел 1 — Собрание на Социјалистичка Република Македонија, во позицијата 3 (01-2) — Лични примања на избраните и именуваните лица, износот „13.536.000“ се заменува со износот „12.336.000“; во позицијата 5 (01-2) — Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица на Собранието на СРМ, износот „1.550.000“ се заменува со износот „1.450.000“; во позицијата 6 (01-2) — Придонес за комунално уредување на градежното земјиште, износот „150.000“ се заменува со износот „80.000“; во позицијата 7 (01-2) — Трошоци за републички избори на делегати, износот „100.000“ се заменува со износот „20.000“; и во позицијата 13 (01-2) — Трошоци за преведување на албански и турски јазик, износот „50.000“ се брише.

2) Во Раздел 2 — Претседателство на СР Македонија, во позицијата 20 (01-2) — Патни, дневни и селидбени трошоци за именуваните лица на Претседателството на СРМ, износот „200.000“ се заменува со „100.000“; во позицијата 21 (01-2) — Трошоци за директни и специјални телефони, износот „150.000“ се заменува со износот „100.000“; во позицијата 24 (01-2) — Трошоци за Републичкиот совет за односи со странство и Републичкиот совет за заштита на поредокот, износот „300.000“ се брише, и во позицијата 25 (04-1) — за набавка на опрема, износот „400.000“ се заменува со износот „200.000“.

3) Во Раздел 3 — Совет на Републиката, во позицијата 28 (01-2) — Лични примања на избраните лица, износот „3.728.000“ се заменува со износот „2.528.000“; во позицијата 29 (01-2) — Патни и дневни трошоци за избраните во Советот, износот „80.000“ се заменува со износот „30.000“; во позицијата 31 (01-2) — Трошоци за приеми и пречеци, износот „140.000“ се заменува со износот „40.000“ и во позицијата 32 (04-1) — За набавка на опрема, износот „70.000“ се заменува со износот „30.000“.

4) Во Раздел 4 — Извршен совет на Собранието на СР Македонија, глава 5 — Совет за иселенички прашања, во позицијата 61 (04-1) — За откуп и изградба на станови за егејски Македонци — повратници од источните земји, износот „7.000.000“ се заменува со износот „6.000.000“.

5) Во Раздел 7 — Републички секретаријат за народна одбрана, во позицијата 88 (01-2) — Трошоци за обука и набавка на филмови, износот „246.000“ се заменува со износот „106.000“.

6) Во Раздел 9 — Републички секретаријат за правосудство, во позицијата 106 (01-2) — Лични примања на именуваните лица, износот „707.000“ се заменува со износот „467.000“.

7) Во Раздел 13 — Републички секретаријат за информации, во позицијата 144 (01-2) — Трошоци за издавачка дејност, износот „1.500.000“ се заменува со износот „1.300.000“.

8) Во Раздел 14 — Републички секретаријат за здравство и социјална политика, во позицијата 157 (01-2) — Трошоци за потребите на народната одбрана, износот „300.000“ се заменува со износот „250.000“; и во позицијата 166 (08) — Трошоци за транспорт на храна од меѓународна помош и соработка со меѓународни организации и институции во земјата, износот „500.000“ се заменува со износот „444.000“.

9) Во Раздел 17 — Републички секретаријат за индустрија и трговија, во позицијата 210 (01-2) — Надоместок на надворешни соработници и услуги од други, износот „60.000“ се заменува со износот „45.000“; во позицијата 211 (01-2) — Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот на стоките во индустријата, износот „30.000“ се заменува со износот „20.000“; во позицијата 212 (01-2) — Трошоци за испитување на материјали, конструкции и опрема во градежната индустрија, износот „20.000“ се брише, и во позицијата 215 (01-2) — За други посебни намени, износот „150.000“ се заменува со износот „110.000“.

10) Во Раздел 20 — Републички секретаријат за земјоделство и шумарство, во позицијата 236 (01-2) — Финансирање на мерки за унапредување на коњарството, износот „350.000“ се заменува со износот „230.000“, и во позицијата 242 (16-2) — Интервенции за меѓународни водостопански проблеми, износот „350.000“ се заменува со износот „220.000“.

11) Во Раздел 21 — Републички завод за општествено планирање во позицијата 249 (01-2) — Лични примања на именуваните лица, износот „1.127.000“ се заменува со износот „877.000“, и во позицијата 251 (01-2) — Елаборати и студии за подолгорочен развиток на одделни области и дејности, износот „100.000“ се заменува со износот „20.000“.

12) Во Раздел 29 — Републички завод за статистика, во позицијата 300 (01-2) — Попис на населеност, износот „880.000“ се заменува со износот „760.000“.

13) Во Раздел 38 под 1 — Окружен суд — Битола, позиција 348 (01-2) — Лични примања на судиите, износот „2.399.000“ се заменува со износот „1.999.000“, и под 2 — Окружен суд — Скопје, во позицијата 353 (01-2) — Лични примања на судиите, износот „5.635.000“ се заменува со износот „5.425.000“.

14) Во Раздел 40, под 2 — Окружно јавно обвинителство — Скопје, во позицијата 383 (01-2) — Лични примања на обвинителот и замениците, износот „2.344.000“ се заменува со износот „2.194.000“.

15) Во Раздел 42 — Казнено-поправителен дом — Идризово, во позицијата 394 (08) — Посебни материјални трошоци, износот „9.000.000“ се заменува со износот „8.710.000“.

16) Во Раздел 44 — Републичка конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, во позицијата 403 (03) — Лични примања на избраните лица износот „2.852.000“ се заменува со износот „1.952.000“.

2. Се зголемуваат износите на следниве посебни намени:

1) Во Раздел 1 — Собрание на Социјалистичка Република Македонија, во позицијата 4 (01-2) — Паушали на делегати, износот „2.214.000“ се заменува со износот „2.374.000“.

2) Во Раздел 2 — Претседателство на СР Македонија, во позицијата 19 (01-2) — Лични доходи на избраните, именуваните и поставените лица, износот „1.900.000“ се заменува со износот „2.000.000“.

3) Во Раздел 4 — Глава 1 — Извршен совет на Собранието на СР Македонија, во позицијата 37 (01-2) — Трошоци за директни и специјални телефони, износот „350.000“ се заменува со износот „500.000“; во позицијата 38 (01-2) — Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица и на лицата што ги опслужуваат, износот „600.000“ се заменува со износот „900.000“; во позицијата 40 (01-2) — Трошоци за приеми и пречеци, износот „500.000“ се заменува со износот „1.000.000“; во позицијата 43 (01-2) — Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката, износот „3.500.000“ се заменува со износот „4.000.000“ и во позицијата 45 (04-1) — За набавка на опрема на републичките органи на управата, износот „2.000.000“ се заменува со износот „2.050.000“.

Во истиот раздел, Глава 2 — Секретаријат за односи со странство, позиција 49 (01-2) — Лични примања на именувани лица, износот „840.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

Во истиот раздел, Глава 5 — Совет за иселенички прашања, во позицијата 62 (08) — Социјални помощи на егејски Македонци — повратници од источните земји, износот „3.600.000“ се заменува со износот „4.600.000“.

4) Во Раздел 8 — Уставен суд на Македонија, во позицијата 65 (01-2) — Лични примања на претседателот и судиите, износот „1.341.000“ се заменува со износот „1.491.000“.

5) Во Раздел 7 — Републички секретаријат за народна одбрана, во позицијата 85 (01-2) — Лични примања на воените лица износот „940.000“ се заменува со износот „1.185.000“.

6) Во Раздел 10 — Републички секретаријат за законодавство и организација, во позицијата 117 (01-2) — Лични примања на именуваните лица, износот „280.000“ се заменува со износот „480.000“.

7) Во Раздел 11 — Републички секретаријат за образование и наука, во позицијата 121 (01-2) — Лични примања на именуваните лица, износот „500.000“ се заменува со износот „740.000“.

8) Во Раздел 13 — Републички секретаријат за информации, во позицијата 143 (01-2) — Лични примања на именуваните лица, износот „510.000“ се заменува со износот „553.000“.

9) Во Раздел 14 — Републички секретаријат за здравство и социјална политика, во позицијата 156 (01-2) — Лични примања на именуваните лица, износот „1.313.000“ се заменува со износот „1.533.000“; во позицијата 161 (08-2) — Надоместоци за стручни испити на здравствените работници и специјалистички испити, износот „400.000“ се заменува со износот „450.000“; во позицијата 171 (08) — Материјално обезбедување на учесниците во НОВ, износот „7.000.000“ се заменува со износот „7.115.000“; и во позицијата 178 (09) — Трошоци за здравствена заштита на странци, износот „60.000“ се заменува со износот „116.000“.

10) Во Раздел 16 — Републички секретаријат за финансии, во позицијата 201 (17-1) — Тесковна буџетска резерва, износот „11.494.000“ се заменува со износот „13.669.000“; и во позицијата 204 (18-5) — За отплата на ануитети по користени кредити, износот „5.930.000“ се заменува со износот „6.130.000“.

11) Во Раздел 18 — Републички секретаријат за сообраќај и врски, во позицијата 218 (01-2) — Лични примања на именуваните лица, износот „800.000“ се заменува со износот „1.100.000“.

12) Во Раздел 28 — Републичка комисија за културни врски со странство, во позицијата 290 (07) — Семинар за македонски јазик, литература и култура, износот „1.000.000“ се заменува со износот „1.500.000“.

13) Во Раздел 38, под 2 — Окружен суд — Скопје, во позицијата 357 (01-2) — Одржување на судска зграда, износот „2.200.000“ се заменува со износот „2.410.000“.

14) Во Раздел 39, под 1 — Окружен стопански суд — Битола, во позицијата 367 (01-2) — Лични примања на судиите, износот „688.000“ се заменува со износот „908.000“.

15) Во Раздел 40, под 1 — Окружно јавно обвинителство — Битола, во позицијата 379 (01-2) — Лични примања на обвинителот и замениците, износот „1.051.000“ се заменува со износот „1.076.000“.

16) Во Раздел 41 — Републички совет за прекршоци, во позицијата 391 (01-2) — Лични примања на судиите, износот „1.060.000“ се заменува со износот „1.162.000“.

II

Измените од претходната точка, Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билансниот дел на Буџетот при изготвувањето на завршната сметка.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2806/1

2 декември 1976 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

414.

Врз основа на член 174 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 12/76), републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ЧИСТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на вкупниот чист приход од земјоделска дејност, во смисла на член 174 став 3 од Законот за даноците на граѓаните, за 1976 година изнесува 7,3.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-3083/1

13 декември 1976 година
Скопје

Републички секретар за
земјоделство и шумарство,
д-р **Јанко Лазаревски**, с. р.

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

415.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за организација на претпријатието и систематизација на работните места, донесен од работничкиот совет на Претпријатието на ПТТ сообраќај Скопје на седницата од 26 ноември 1970 година, по јавната расправа одржана на 25 ноември 1976 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација на претпријатието и систематизација на работните места донесен од работничкиот совет на Претпријатието на ПТТ сообраќај Скопје на седницата одржана на 26 ноември 1970 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, како и во Претпријатието на ПТТ сообраќај Скопје на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Битола му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија за поведување постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот правилник не бил во согласност со Уставот и со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд затоа што бил донесен од работничкиот совет на означеното претпријатие пред влегувањето во сила на овој закон, а ни до денес не е усогласен со одредбите на законот. Понатаму во предлогот е наведено дека оспорениот правилник сè уште се применува во практика и дека врз основа на него Основната организација на здружениот труд за ТТ врски во Битола објавила оглас за пополнување на слободно работно место и истиот го поднела како доказ во работниот спор пред Основниот суд на здружен труд во Битола.

Во својот одговор Претпријатието на Поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај во Скопје наведува дека оспорениот правилник е сè уште во сила и дека формално не е укинат, но дека тој, всушност, нема практична примена. Во врска со тоа, во одговорот е наведено дека Основната организација на здружениот труд за ТТ врски во Битола при огласувањето на слободните работни места не требало да се повикува на овој правилник, туку на Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд од 27 септември 1974 година, склучена меѓу работниците на означената основна организација. Понатаму во одговорот се наведува дека во претпријатието, како и во основните организации на здружениот труд во состав на претпријатието не биле донесени самоуправни спогодби за систематизација на работните места затоа што Заедницата на ЈПТТ сообраќај во Белград сè уште немала донесено самоуправни спогодба за утврдување на клучно-типските работни места во ПТТ сообраќајот.

4. Врз основа на писмените прилози и доказите поднесени на јавната расправа Судот утврди дека работничкиот совет на Претпријатието на ПТТ сообраќај во Скопје на седницата од 26 ноември 1970 година донел Правилник за организација на претпријатието и систематизација на работните места и дека со овој правилник се уредени праша-

њата во врска со внатрешната организација на претпријатието, како и дел од прашањата во поглед на систематизацијата на работните места (работното место и потребна стручна подготовка). Потоа Судот утврди дека оспорениот правилник иако е донесен пред влегувањето во сила на сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73), сè уште не е усогласен со одредбите на овој закон и дека основните организации на здружениот труд во состав на претпријатието го применуваат во практика. Судот исто така утврди дека Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд од 27 септември 1974 година, склучена меѓу работниците во Основната организација на здружен труд за ТТ врска во Битола, не содржи одредби во поглед на систематизацијата на работните места.

Според ставот 2 на член 16 од Уставот на СР Македонија основната организација на здружениот труд е основен облик на здружениот труд во кој работниците непосредно и рамноправно ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права и одлучуваат за други прашања на својата општествено-економска положба. Согласно членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд, покрај другото, ги утврдуваат работните места односно работите во рамките на одредено работно место, стручната подготовка за одредено занимање односно насока и другите услови во поглед на работната способност за секое работно место односно утврдуваат систематизација. Од друга страна, согласно членот 76 од означениот закон, работниците во организациите на здружениот труд беа должни своите меѓусебни односи во здружениот труд да ги уредат во согласност со одредбите на овој закон до крајот на 1973 година.

Имајќи ги предвид означените уставни и законски одредби Судот смета дека работниците во основната организација на здружениот труд треба непосредно да ги уредуваат прашањата во врска со нејзината внатрешна организација, како и прашањата од внатрешната организација на организацијата на здружениот труд во чиј состав се тие. Освен тоа работниците во основната организација на здружениот труд треба непосредно со самоуправни спогодба да ја утврдуваат и систематизацијата на работните места при што, според мислењето на Судот, не е достатно да бидат утврдени само работ-

ните места и потребната стручна подготовка за нив, туку и другите потребни услови во поглед на работната способност на работникот за секое работно место, како и работните задачи што треба да се извршуваат на секое работно место (опис на работите).

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен од работничкиот совет на Претпријатието на ПТТ сообраќај во Скопје, а не непосредно од работниците во секоја основна организација на здружениот труд во состав на претпријатието, Судот оцени дека тој не е во согласност со ставот 2 на член 16 од Уставот на СР Македонија, како и со членовите 4 и 76 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 85/76

25 ноември 1976 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунчев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за начинот на вршење на здравствен преглед на кандидатите за возачи и возачите на моторно возило или трактор и за постапката за издавање на лекарски уверенија, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 26/76, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ И ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКАРСКИ УВЕРЕНИЈА

Во член 7 став 1 ред четврти, став 2 ред втори и член 10 ред десети, како и во обрасците број 1 и 2 место зборовите „од 1 до 3 години“ треба да стои „од 2 до 3 години“.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП

395.

Врз основа на член 27 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита, Собранието на интересната заедница за социјална заштита, на седницата одржана на ден 31. 03. 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И УСТАНОВИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД (НОМ. ОД 1—8)

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на работните организации на здружен труд и установите кои остваруваат доход според номенклатурата при изготвувањето на завршните сметки од 1—8 за самоуправната интересна заедница за социјална заштита.

Член 2

Стапката на придонесот од доходот на работните организации на здружен труд и установите што издвојуваат од доходот во фондовите (номенклатура од 1 до 8) за самоуправната интересна заедница за социјална заштита се утврдува со износ од 0,14%.

Член 3

Одлуката влегува во сила на 31. 03. 1976 година, а ќе се применува од 1. 01. 1976 година.

Претседател
на Собранието на Заедницата
за соц. заштита,
Стеван Трајкоски, с. р.

396.

Врз основа на член 27 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита, Собранието на интересната заедница за социјална заштита — Прилеп, на седницата одржана на ден 31. 03. 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личните доходи на земјоделската дејност, од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност, според кои ќе се обезбедат средства на самоуправната интересна заедница за социјална заштита.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на самоуправната интересна заедница за социјална заштита изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос во нестопанство 0,19%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 2%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 1%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење стопански дејности по стапка од 2%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила на ден 31. 03. 1976 година, а ќе се применува од 1. 01. 1976 година.

Претседател
на Собранието на СИЗ за
социјална заштита,
Стеван Трајкоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП**397.**

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 30 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на друштвено-трудов здравство — даватели на услугите, одржана на 26 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА****Член 1**

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход на земјоделците се определува во височина од 12% во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителните видови здравствена заштита од 8%, и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови од 4%.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 30 динари, и тоа:

- 20 динари на име придонес за задолжителните видови здравствена заштита, и
- 10 динари на име придонес за правата од здравственото осигурување над задолжителните видови.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 200 динари по член годишно, од тоа:

- 130 динари на име придонес за задолжителните видови здравствена заштита, и
- 70 динари на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 01-15/1 од 8 јануари 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 18/75.

Бр. 01-78/1

26 февруари 1976 година

Пробиштип

Претседател,
инж. **Никола Стојановски, с. р.**

398.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 28 став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите, одржана на 3 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА СТАПКА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ЗАКЛУЧНО СО 31 ДЕКЕМВРИ 1975 ГОДИНА, НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Се определува дополнителна стапка на фондот за земјоделско осигурување при Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, за покривање на загубата заклучно со 31 декември 1975 година, со стапката од:

- 2% од катастарскиот приход за 2 години;
- 20 динари паушал од осигурено лице за 2 години;
- 50 динари по осигурено лице за 2 години за лица кои немаат земја, а се осигурени како земјоделски осигуреници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-132/1

3 април 1976 година

Пробиштип

Претседател,
инж. **Никола Стојановски, с. р.**

399.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите, одржана на 26 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР. 01-128/1 ОД 7 АПРИЛ 1975 ГОДИНА****Член 1**

Се повлекува од извршување Одлуката за издвојување средства во фондот за развој на здравствената заштита во 1975 година, бр. 01-128/1 од 7 април 1975 година.

Член 2

Се задолжува книговодството на оваа заедница од фондот за работничко осигурување да изврши сторнирање доколку евентуално е вршено пресметување по стапка од 7‰ на овој фонд за унапредување на здравството во 1975 година.

Член 3

Нема да се покажуваат средства по завршна сметка за 1975 година од овој фонд.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-128/1 од 7 април 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 18 од 21 мај 1975 година.

Бр. 01-133/1

25 февруари 1976 година

Пробиштип

Претседател,
инж. Никола Стојановски, с р

400.

Врз основа на член 26 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на заедничка седница на трите собора на делегатите, одржана на 26 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП, ЗА 1976 ГОДИНА****Член 1**

Цените на здравствените услуги на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, се усогласуваат според процентот на порастот на трошоците во 1976 година, кој изнесува 14‰ во однос на цените усвоени со Ценовникот во 1975 година.

Оваа одлука е составен дел на Ценовникот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип од 1975 година кој има важност и ќе се применува и во 1976 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 01-124/1

26 февруари 1976 година

Пробиштип

Претседател,
инж. Никола Стојановски, с р.

401.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 17 став 3 од Законот

за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 27 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите, одржана на 3 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ ВО 1976 ГОДИНА****Член 1**

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 4 (четири) нови динари по издаден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, без оглед на цената на издадениот лек.

По исклучок, ако препишаниот лек е под вредноста од 4 (четири) динари, лекот се издава со наплата на неговата вредност.

Член 2

Учество во трошоците од претходниот член на оваа одлука не плаќаат осигурениците за задолжителните видови на здравствена заштита (член 30 и 32 од Законот).

Член 3

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови за 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 18/75).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 5 април 1976 година.

Бр. 01-129
3 април 1976 година
Пробиштип

Претседател,
инж. Никола Стојановски, с р.

Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Прилеп, дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1976 ГОДИНА (ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“, БР. 14/76)

Во член 1 став 1 точка 1, во вториот ред, наместо зборовите: „по стапка од 0,72‰“, треба да стои: „по стапка од 0,50‰“.

Од СИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп, бр. 03-379 од 16. XII. 1976 година.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак од тужителот Стамески Димко од село Манастирец, Македонски Брод, против тужената Стамеска — Цанија Милка од село Врбовљани, Окуќани, а сега на привремена работа во Австрија со непозната адреса.

Се повикува тужената Стамеска — Цанија Милка да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе ѝ определи привремен старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 759/75.
(105)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Петар Калинчевски од Скопје, ул. „Гито Михајловски“ бр. 1, влез IV/7, против тужената Калинчева Марија, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Калинчева Марија да ја достави својата точна адреса или да се јави во овој суд во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе ѝ се одреди привремен старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2113/76.
(106)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба за раскинување на договор за дело од страна на тужителот Јосифоски Јордан од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 13, против тужениот Јонузи Азира Јонуз, столар од Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 96, а сега во Западна Германија со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави во Општинскиот суд — Тетово и да ја достави својата адреса или пак да определи свој полномошник. Во спротивно по истекот на определениот рок ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1525/75.
(107)

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба за исплата на долг од тужителот Абдулахи Демира Раиф од село Шипковица, Тетовско, против тужениот Билал Нухи Локмани од село Шипковица, а сега со непозната адреса во Западна Германија. Вредност на спорот 750 динари.

Тужениот Билал Нухи Локмани, сега со непозната адреса во Западна Германија, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот и да ја достави својата точна адреса или да определи полномошник. Во спротивно по истекот на определениот рок ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите права во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1583/75.
(108)

Советот на „Геофизика“ — Скопје, врз основа на својата одлука донесена на 16. 12. 1976 година

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

1. — Директор на хидросанитарна техника, и
2. — Шеф на лабораторија.

УСЛОВИ

1. — Кандидатот да е хидроинженер, со работно искуство од 20 години на раководно работно место, да има специјализација, работи на Рену бунари и отпадни води и да поседува морално политички квалитети.
2. — Кандидатот да има средна или виша стручна спрема, работно искуство од 15 години како раководител на полето на геомеханиката и да поседува морално политички квалитети.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места.

СОДРЖИНА

- | | |
|---|------|
| 410. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо — — — — | 1033 |
| 411. Одлука за пренесување во девизната резерва на девизите што одделни корисници нема да ги искористат во 1976 година — — — — | 1033 |
| 412. Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија — — — — | 1033 |
| 413. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1976 година — — | 1033 |
| 414. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на вкупниот чист приход од земјоделска дејност — — — — | 1035 |
| 415. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 85/76 од 25 ноември 1976 година — | 1035 |
| Исправка на Правилникот за начинот на вршење на здравствен преглед на кандидатите за возачи и возачите на моторно возило или трактор и за постапката за издавање на лекарски уверенија — — | |
| Општи акти на самоуправните интересни заедници | |
| 395. Одлука за утврдување на стапката на придонесите од доходот на работните организации на здружен труд и установите што остваруваат доход (Ном. од 1—8) (Прилеп) — — — — | 1036 |
| 396. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личниот доход на граѓаните за Самоуправната интересна заедница за социјална заштита (Прилеп) — | 1037 |
| 397. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1976 година (Пробиштип) | 1037 |
| 398. Одлука за дополнителна стапка за покривање на загубата заклучно со 31 декември 1975 година, на Фондот за земјоделско осигурување (Пробиштип) — — | 1037 |
| 399. Одлука за повлекување од извршување на Одлуката бр. 01-128/1 од 7 април 1975 година (Пробиштип) — — — — | 1038 |
| 400. Одлука за усогласување на цените на здравствените услуги на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Пробиштип, за 1976 година | 1038 |
| 401. Одлука за висината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови во 1976 година (Пробиштип) — — — | 1038 |
| Исправка на Одлуката за утврдување стапки на придонесот за финансирање на општествената заштита на децата за 1976 година (СИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп) — — — — | |
| | 1038 |

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излезе од печат збирката

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Во збирката покрај Општествениот план се објавени и експозето на претседателот на Извршниот совет Благој Попов и основните пропорции за развојот на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година.

Цена 45 динари.

Ви ги препорачуваме следните изданија:

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје.
Рецензија и предговор: проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ.

Во книгата е разработена проблематиката, положбата и улогата на управата во самоуправниот систем. Овој труд е пристапен и лесно напишан труд кој ѝ е упатен на пошироката јавност, а посебно на оние групи и поединци кои се занимаваат со управувањето. Авторот има низа интересни мислења и корисни предлози. Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на студентите и стручњациите од областа на управното право и на управувањето, туку и на сите оние што ќе учествуваат во припремите и донесувањето на новите закони за управата и на оние кои ќе бидат повикани да ги применуваат.

Цена 90 динари.

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ

во една книга

Цена 50 динари.

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ на Врховниот суд на Македонија

Збирката може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во организациите на управата и во организациите на здружениот труд, и на другите организации во уедначување на судската и управната практика.

Кон збирката е даден и регистар на поими.

Збирката има 540 страници, тврдо подврсана во полуплатно.

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања

Приготвиле: Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски.

Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца, републички секретар за правосудство.

Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

Оваа збирка може корисно да им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите како и на студентите и граѓаните.

Приготвил: Миле Хади Василев, професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 36 динари.

ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите.

Во збирката покрај републичкиот Закон се објавени и делови од сојузниот Закон за наследувањето што се во важност.

Приготвиле: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија, Мирослава Каличанин, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Предговор: д-р Ѓорѓи Цаца.

Цена 42 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

ДЕЛОВНИК на Собранието на СР Македонија

Цена 25 динари.

По уплата на парите книгата веднаш се доставува. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.